

ЕТНИЧКО ЧИСТЕ МАКЕДОН

"Немаме каде да одиме. Пред Собранието ќе ги донесеме децата и фамилиите и целото население од Самоков и од Македонски Брод. 'Сувенир' е единствената фабрика од која живеат и двете општини", потенцира Светислав Стојкоски.

пратеник на ДУИ, беше главен во акцијата за собирање на оружјето, спроведена по завршувањето на конфликтот, а сега, со земањето на наменското производство на оружје под своја капа, ќе се зголеми довербата меѓу

"Знаевме дека се подготвува продажбата на фабриката, но не знаевме дека таа му е понудена на купувач Албанец. Значи, во прашање е албанската мафија. Со ваквата продажба на "Сувенир" цел е да се уништат овие околни општини, затоа што тие се чисто македонски. Ако таму живееше друга националност, фабриката немаше да пропадне", потенцира Светислав Стојкоски од Штрајкувачкиот одбор.

Според кажувањата на вработените во "Сувенир", фабриката добро функциони-

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Народните избраници во Собранието на Република Македонија треба да видат како е кога некој нема ниту за леб. Немаме плата, немаме зелени картончиња и не можеме да се лекуваме. Живееме многу тешко" - вака ја објаснија состојбата во која се наоѓаат работниците од Фабриката за наменско оружје "Сувенир" од Самоков, кои веќе неколку дена протестираат пред законодавниот дом.

Тие бараат фабриката да остане под државна капа затоа што, како што и самите велат, со нејзината продажба ќе се уништи воената индустрија во државата. 'Сувенирци' се зачудени од најавите дека за купувач на нивната фабрика се "токми" некој бизнисмен Албанец, кој преку албанските министри во Владата притиска да му се даде предност при нејзиното купување.



Објаснувањето на Албанците лобисти пред министрите во Владата било дека со евентуалното купување на "Сувенир" од страна на Албанец, ќе се зацврстело спроведувањето на Рамковниот договор. Во обидот да бидат што поубедливи, тие објаснувале дека "Гзим Острени, како поранешен началник на ОНА и сегашен

Македонците и Албанците". Министрите биле затечени во првобитната разработка на стратегијата за "Сувенир", но никој и не помислил дека за наменската фабрика може да се заинтересира и обичен бизнисмен, кој сака да прави профит, со оглед на фактот што во регионот сè уште се на цена оружјето и муницијата.



ЊЕ НА САМОКОВ И СКИ БРОД!?



"АКО ТРЕБА ЌЕ ШТРАЈКУВАМЕ И СО ГЛАД", СВЕТИСЛАВ СТОЈКОСКИ

лото население од Самоков и од Македонски Брод. 'Сувенир' е единствената фабрика од која живеат и двете општини. Всушност, целото население живее само од фабриката", додава Стојкоски.

'Сувенирци' велат дека во фабриката се произведувало оружје кое е во согласност со НАТО - стандардите. Во секое време, со мали инвестиции може да се произведува такво оруж-

ј Србија и Црна Гора и излегла во пресрет на фабриката и денес од неа се извезува оружје.

'Сувенирци' не се откажуваат и велат дека ќе продолжат да штрајкуваат сè додека не се реши нивниот случај. Најавуваат и парадикални мерки - штрајк со глад. Ќе останат пред Собранието, ако треба и до Нова година и Божиќ.

"Немаме каде да одиме. Во Скопје има наше прет-



нирала дваесет години и тие редовно земале плата. Последниве две години државата намерно избегнувала да им дава плати и да им ги плаќа придонесите, а како што велат и самите вработени, производитите не се купувале од нив само за да настане ваква ситуација. Тие штрајкуваат веќе неколку дена и бараат средба со претседателот на РМ, Бранко Црвенковски, но ги примил само премиерот Хари Костов, кој им рекол дека фабриката ќе се ликвидира и дека за вработените ќе се изработи минимален социјален пакет, но не спомнал колку тој ќе изнесува.

"Одовде не си одиме. Ќе останеме овде, под шатори, тука ќе спиеме. Пред Собранието ќе ги донесеме децата и фамилиите и це-



је. Тие појаснуваат дека до пред некое време, во иста критична ситуација како 'Сувенир' се наоѓала и фабриката "Црвена Застава" од Крагуевац, но Владата на

ставништво. Тука спиеме, бараме помош, храна. Некои ни излегоа во пресрет. Во Самоков нема храна, социјалната помош е минимална", објаснува Стојкоски.